

**Известување за концентрација помеѓу Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о.,
Словенија и АРИО, друштво за телекомуникации и трговија, д.о.о. Словенија
(предмет бр. 08-73/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 01.07.2021 година, а дополнето на 07.07.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на друштвото Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, над трговското друштво АРИО, друштво за телекомуникации и трговија, д.о.о. (ARIO, družbazelekomunikacijeintrgovino, d.o.o.), со регистрирано седиште на адреса Партизанска улица 37, 2000 Марибор, Словенија.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс, меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерсима регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку ДТН техничка платформа, и
- ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

АРИО, друштво за телекомуникации и трговија, д.о.о. претставува телекомуникациски оператор активен на подрачјето на градот Марибор во Словенија, кој обезбедува услуги на: фиксна телефонија; широкопојасен пристап на интернет; и дистрибуција на медиумски содржини, исклучиво на корисници во Република Словенија.

Подносителот смета дека како релевантни пазари би можеле да се дефинираат: *малопродажен пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија; малопродажен пазар за обезбедување услуги на широкопојасен пристап на интернет; и малопродажен пазар за обезбедување услуги на дистрибуција на медиумски содржини.*

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

08.07.2021 година
Скопје